



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 28 март 1980

Скопје

Број 11

Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чия 29 див. Жиро сметка 40100-603-12488

73.

Врз основа на гочката 48 и точката 50, потточка 3 став 5 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77, 9/78, 41/78, 69/78, 5/79 и 66/79), републичкиот секретар за финансии издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Обврзниците на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот (обврзници) ги уплатуваат придонесите на уплатните сметки определени со Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи (Сојузна наредба), на потсметките на уплатните сметки пропишани со оваа наредба како и на преодните сметки утврдени со оваа наредба.

2. Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот за самоуправните интересни заедници од областа на насоченото образование и научните дејности образувани за територијата на Републиката се уплатуваат на уплатните сметки определени со Сојузната наредба и на потсметките на уплатните сметки означени во Списокот на потсметките на уплатните сметки, а според поединечните стапки искажани во прегледот број 1 кои се составен дел на оваа наредба.

Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот за републичките самоуправни интересни заедници од областа на пензиското и инвалидското осигурување, општествената заштита на децата, основното образование и социјалната заштита се уплатуваат со одделен налог за пренос на преодна сметка и по збирните стапки искажани во прегледот бр. 2, кој е составен дел на оваа наредба.

3. Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот за општинските самоуправни интересни заедници се уплатуваат со одделни налози на преодните сметки по поодделни општини означени во прегледите на преодните сметки број 3, 4 и 5, а според зборните стапки искажани во прегледите, кои се составен дел на оваа наредба.

За уплатените придонеси од став 1 на оваа точка, организациите на здружениот труд од подрачјето на град Скопје на Службата на општественото книговодство — Филијала 40100 Скопје ќе ги доставуваат податоци, тримесечно за висината на основницата по општини.

Во збирните стапки се опфаќаат придонесите од став 1 на оваа точка и тоа:

1) придонесите од личниот доход на работниците од:

а) стопанството за:

- основно образование,
- општествена заштита на децата,
- здравство и здравствено осигурување, и
- вработување,

б) нестопанство за:

- основно образование,
- општествена заштита на децата,
- здравство и здравствено осигурување,
- вработување,

- култура,
- физичка култура, и
- социјална заштита,

2) придонеси од доходот од стопанството за:

- култура,
- физичка култура,
- социјална заштита, и

— здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионални заболувања.

4. Збирните стапки на придонесите од личниот доход што имаат иста основница за пресметување и плаќање се утврдуваат посебно:

— кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатувачот на личниот доход се во иста општина, и

— кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатувачот на личниот доход не се во иста општина.

5. Уплатата на другите придонеси од личниот доход на работниците и од доходот, кои не се наведени во точките 2 и 3 на оваа наредба, се врши на сметките означени во сојузните наредби и според поединечните стапки утврдени со посебните одлуки.

6. Во налогот за пренос во одделот „Цел на дознаката“ се впишува основницата за пресметување на придонесите, збирната односно поединечната стапка (процент) и месецот за кој се уплатуваат придонесите од личниот доход односно доходот.

7. Средствата уплатени на преодните сметки од точка 3 на оваа наредба ќе ги распределува Службата на општественото книговодство на збирните сметки на самоуправните интересни заедници според структурата на нивното учество со стапките вклучени во збирната стапка.

Празнењето на средствата од преодните сметки се врши еден ден порано од определените рок за празнење на збирните сметки на корисниците на придонесите и даноците.

8. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки како и за утврдување на преодни сметки и на збирни стапки, за уплатување на придонесите од личниот доход од работен однос и од доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 1/79, 12/79, 27/79, 30/79 и 2/80).

9. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-588/1

13 март 1980 година

Скопје

Републички секретар за финансии,  
Ристо Филиповски, с. р.

Список на потсетки на уплатните сметки за уплата на придонесите

1) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите,  
— потсетка бр. 843-31504 — Придонес од доходот за насочено образование од рударството, металургијата и др.

2) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија,  
— потсетка бр. 843-31525 — Придонес од доходот за насочено образование од електроенергија, електроиндустрија и др.

3) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и лума,  
— потсетка бр. 843-31530 — Придонес од доходот за насочено образование од хемиската, текстилната индустрија и др.

4) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија,  
— потсетка бр. 843-31546 — Придонес од доходот за насочено образование од градежништвото и градежната индустрија,

5) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија,  
— потсетка бр. 843-31551 — Придонес од доходот за насочено образование од земјоделството, дрвната, тутунската и прехранбената индустрија,

6) Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските,  
— потсетка бр. 843-31567 — Придонес од доходот за насоченото образование од сообраќајот и врските,

7) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности,  
— потсетка бр. 843-31572 — Придонес од доходот за насоченото образование од трговијата, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности,

8) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита,  
— потсетка бр. 843-31588 — Придонес од доходот за насочено образование од здравството и социјалната заштита,

— потсетка бр. 843-19415 — Придонес од личен доход за насочено образование од здравството и социјалната заштита,

9) Општа самоуправна интересна заедница на насоченото образование,  
— потсетка бр. 843-31593 — Придонес од доходот за Општата заедница на насоченото образование,

10) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството и електроиндустријата и соодветните трговски дејности,  
— потсетка бр. 843-58608 — Придонес од доходот за научните дејности од рударството и други,  
— потсетка бр. 843-60907 — Придонес од личен доход за научните дејности од рударството и други,

11) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности,  
— потсетка бр. 843-58613 — Придонес од доходот за научните дејности од земјоделството и други,  
— потсетка бр. 843-60912 — Придонес од личен доход за научните дејности од земјоделството и други,

12) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-кому-

налните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности,

— потсетка бр. 843-58629 — Придонес од доходот за научните дејности од градежништвото, сообраќајот и други,

— потсетка бр. 843-60928 — Придонес од личен доход за научните дејности од градежништвото, сообраќајот и други,

13) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности,  
— потсетка бр. 843-58634 — Придонес од доходот за научните дејности од хемиската, текстилната индустрија и други,

— потсетка бр. 843-60933 — Придонес од личен доход за научните дејности од хемиската, текстилната индустрија и други,

14) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности,  
— потсетка бр. 843-58655 — Придонес од доходот за научните дејности од фармацевтската индустрија, здравството и други,

— потсетка бр. 843-60949 — Придонес од личен доход за научните дејности од фармацевтската индустрија, здравството и други,

15) Општа самоуправна интересна заедница на научните дејности,

— потсетка број 843-58660 — Придонес од доходот за научните дејности од графичката индустрија, угостителството и други,  
— потсетка бр. 843-61465 — Придонес од личен доход за научните дејности од графичката индустрија, угостителството и други.

#### ПРЕГЛЕД БР. 1

Поединечни стапки на самоуправните интересни заедници од насоченото образование и научните дејности образувани за територијата на

Републиката

1. Придонеси од личен доход на работниците од нестопанството	
— насочено образование	3,55%
— научни дејности	0,45%
2. Придонеси од доходот од стопанството	
— насочено образование	2,32%
— научни дејности	0,24%

#### ПРЕГЛЕД БР. 2

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите на републичките самоуправни интересни заедници од областа на пензиското и инвалидското осигурување, општествената заштита на децата, основното образование и социјалната заштита

1. Придонеси од личен доход на работниците	Стапка	Број на преодна сметка кај СОК
а) од стопанството		
— пензиско и инвалидско осигурување	9,20%	
— општествена заштита на децата	2,95%	
— основно образование	1,00%	
Збирна стапка	13,15%	40100-844-033-63
б) од нестопанството		
— пензиско и инвалидско осигурување	9,20%	
— општествена заштита на децата	2,95%	
— основно образование	1,00%	
— социјална заштита	0,05%	
Збирна стапка	13,20%	40100-844-033-79
2. Придонес од доходот од стопанство		
— социјална заштита	0,10%	

## ПРЕГЛЕД БР. 3

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од личните доходи кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход се во иста општина

а) од стопанство

Ред. број	ОПШТИНА	Основно образованије	Здравствено осигурување	Општествена заштита на децата	Вработување	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1.	Берово	5,80	8,00	0,50	0,75	15,05	40410-844-001-16
2.	Витола	5,00	7,60	0,50	0,75	13,85	40300-844-002-16
3.	Брод Македонски	5,00	7,50	0,50	0,75	13,75	40321-844-003-16
4.	Валандово	4,90	6,50	0,54	0,38	12,32	41300-844-031-16
5.	Виница Македонска	6,00	7,80	0,50	0,65	14,95	40401-844-032-16
6.	Гевгелија	4,80	7,50	0,50	0,50	13,30	41610-844-007-16
7.	Гостивар	5,00	7,50	0,50	0,75	13,75	41510-844-008-16
8.	Дебар	5,00	7,00	0,85	0,75	13,60	41030-844-004-16
9.	Делчево	5,00	8,00	0,50	0,75	14,25	40420-844-005-16
10.	Демир Хисар	5,50	7,60	1,25	0,75	15,10	40301-844-006-16
11.	Кавадарци	6,30	7,50	0,36	0,75	14,91	41620-844-009-16
12.	Кичево	6,00	7,20	0,50	0,75	14,45	40320-844-010-16
13.	Кочани	5,00	7,25	0,50	0,75	13,50	40400-844-011-16
14.	Крагово	5,00	7,50	1,00	0,75	14,25	40901-844-012-16
15.	Крива Паланка	5,00	7,20	0,50	0,75	13,45	40910-844-013-16
16.	Крушево	5,10	7,50	0,50	0,75	13,85	41110-844-014-16
17.	Куманово	5,00	7,50	0,55	0,65	13,70	40900-844-015-16
18.	Неготино	5,40	7,60	0,70	0,75	14,45	41630-844-016-16
19.	Охрид	5,00	7,00	0,50	0,75	13,25	41000-844-017-16
20.	Прилеп	6,00	7,50	0,50	0,75	14,75	41100-844-018-16
21.	Пробиштип	4,50	7,50	0,50	0,75	13,25	41401-844-019-16
22.	Радовиш	5,35	8,00	0,50	0,75	14,60	41310-844-020-16
23.	Ресен	6,00	7,60	0,50	0,75	14,85	40310-844-021-16
24.	Свети Николе	5,00	7,10	0,50	0,75	13,35	41420-844-027-16
25.	Струга	3,60	8,00	0,50	0,75	12,85	41020-844-025-16
26.	Струмица	5,10	7,40	0,80	0,75	14,05	41300-844-026-16
27.	Тетово	4,60	7,50	0,50	0,75	13,35	41500-844-029-16
28.	Титов Велес	5,60	7,70	0,68	0,75	14,73	41600-844-030-16
29.	Штип	4,80	7,25	0,50	0,75	13,30	41400-844-028-16
30.	Скопје <sup>1)</sup>	4,60	6,20	0,50	0,50	11,80	40100-844-033-16

<sup>1)</sup> Стапките од Скопје се применуваат на сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Карпош и Кисела Вода).

б) од нестопанство

Ред. број	ОПШТИНА	Основно образованије	Култура	Физичка култура	Социјална заштита	Здравствено осигурување	Општествена заштита на децата	Вработување	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Берово	5,80	0,60	0,15	0,30	8,00	0,50	0,75	16,10	40410-844-001-21
2.	Витола	5,00	0,64	0,12	0,24	7,60	0,50	0,75	14,85	40300-844-002-21
3.	Брод Македонски	5,00	0,30	0,25	0,36	7,50	0,50	0,75	14,65	40321-844-003-21
4.	Валандово	4,90	0,34	0,55	0,50	6,50	0,54	0,38	13,71	41300-844-031-21
5.	Виница Македонска	6,00	0,80	0,40	0,40	7,80	0,50	0,65	16,35	40401-844-032-21
6.	Гевгелија	4,80	0,50	0,17	0,30	7,50	0,50	0,50	14,27	41610-844-007-21
7.	Гостивар	5,00	0,45	0,15	0,20	7,50	0,50	0,75	14,55	41510-844-008-21
8.	Дебар	5,00	0,80	0,50	0,30	7,00	0,85	0,75	15,20	41030-844-004-21
9.	Делчево	5,00	0,50	0,35	0,40	8,00	0,50	0,75	15,50	40420-844-005-21
10.	Демир Хисар	5,50	0,60	0,40	0,40	7,60	1,25	0,75	16,50	40301-844-006-21
11.	Кавадарци	6,30	0,60	0,35	0,55	7,50	0,53	0,75	16,58	41620-844-009-21
12.	Кичево	6,00	0,90	0,40	0,45	7,20	0,50	0,75	16,20	40320-844-010-21
13.	Кочани	5,00	0,50	0,45	0,25	7,25	0,50	0,75	14,70	40400-844-011-21
14.	Крагово	5,00	1,20	0,30	0,60	7,50	1,00	0,75	16,35	40901-844-012-21
15.	Крива Паланка	5,00	0,70	0,25	0,30	7,20	0,50	0,75	14,70	40910-844-013-21
16.	Крушево	5,10	0,58	0,55	0,38	7,50	0,50	0,75	15,36	41110-844-014-21
17.	Куманово	5,00	0,60	0,15	0,20	7,50	0,55	0,65	14,65	40900-844-015-21
18.	Неготино	5,40	0,50	0,55	0,60	7,60	0,70	0,75	16,10	41630-844-016-21
19.	Охрид	5,00	0,55	0,60	0,15	7,00	0,50	0,75	14,55	41000-844-017-21
20.	Прилеп	6,00	0,38	0,23	0,19	7,50	0,50	0,75	15,55	41100-844-018-21
21.	Пробиштип	4,50	0,75	0,45	0,40	7,50	0,50	0,75	14,85	41401-844-019-21
22.	Радовиш	5,35	0,60	0,29	0,32	8,00	0,50	0,75	15,81	41310-844-020-21
23.	Ресен	6,00	1,30	0,75	1,00	7,60	0,50	0,75	17,90	40310-844-021-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. Свети Николе		5,00	0,40	0,40	—	7,10	0,50	0,75	14,15	41420-844-027-21
25. Струга		3,60	0,50	0,55	0,25	8,00	0,50	0,75	14,15	41020-844-025-21
26. Струмица		5,10	0,53	0,55	0,15	7,40	0,80	0,75	15,28	41300-844-026-21
27. Тетово		4,60	0,30	0,15	0,50	7,50	0,50	0,75	14,30	41500-844-029-21
28. Титов Велес		5,60	0,50	0,30	0,30	7,70	0,73	0,75	15,88	41600-844-030-21
29. Штип		2,30	2,50	0,50	0,90	7,25	0,50	0,75	14,70	41400-844-028-21
30. Скопје <sup>1)</sup>		4,60	1,30	0,25	0,40	6,20	0,50	0,50	13,75	40100-844-033-21

<sup>1)</sup> Стапките од Скопје се применуваат на сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Карпош и Кисела Вода).

## ПРЕГЛЕД БР. 4

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од личните доходи кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход не се во една општина

а) од стопанството

Ред. број	ОПШТИНА	Основно образованис	Општествена заштита на децата	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1	2	3	4	5	6
1. Берово		5,80	0,50	6,30	40410-844-001-37
2. Битола		5,00	0,50	5,50	40300-844-002-37
3. Б. Македонски		5,00	0,50	5,50	40321-844-003-37
4. Валандово		4,90	0,54	5,44	41300-844-031-37
5. В. Македонска		6,00	0,50	6,50	40401-844-032-37
6. Гевгелија		4,80	0,50	5,30	41610-844-007-37
7. Гостивар		5,00	0,50	5,50	41510-844-008-37
8. Дебар		5,00	0,85	5,85	41030-844-004-37
9. Делчево		5,00	0,50	5,50	40420-844-005-37
10. Д. Хисар		5,50	1,25	6,75	40301-844-006-37

б) од нестопанството

Ред. бр.	ОПШТИНА	Основно образованис	Култура	Физичка култура	Социјална заштита	Општествена заштита на децата	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1. Берово		5,80	0,60	0,15	0,30	0,50	7,35	40410-844-001-42
2. Битола		5,00	0,64	0,12	0,24	0,50	6,50	40300-844-002-42
3. Брод Македонски		5,00	0,30	0,25	0,35	0,50	6,40	40321-844-003-42
4. Валандово		4,90	0,34	0,55	0,50	0,54	6,83	41300-844-031-42
5. Винаца Македонска		6,00	0,60	0,40	0,40	0,50	7,90	40401-844-032-42
6. Гевгелија		4,80	0,50	0,17	0,30	0,50	6,27	41610-844-007-42
7. Гостивар		5,00	0,45	0,15	0,20	0,50	6,30	41510-844-008-42
8. Дебар		5,00	0,80	0,50	0,30	0,85	7,45	41030-844-004-42
9. Делчево		5,00	0,50	0,35	0,40	0,50	6,75	40420-844-005-42
10. Демир Хисар		5,50	0,60	0,40	0,40	1,25	8,15	40301-844-006-42
11. Кавадарци		6,30	0,60	0,35	0,55	0,53	8,33	41620-844-009-42
12. Кичево		6,00	0,90	0,40	0,45	0,50	8,25	40320-844-010-42
13. Кочани		5,00	0,50	0,45	0,25	0,50	6,70	40400-844-011-42
14. Кратово		5,00	1,20	0,30	0,60	1,00	8,10	40901-844-012-42
15. Крива Паланка		5,00	0,70	0,25	0,30	0,50	6,75	40910-844-013-42
16. Крушево		5,10	0,58	0,55	0,38	0,50	7,11	41110-844-014-42
17. Куманово		5,00	0,60	0,15	0,20	0,55	6,50	40900-844-015-42
18. Неготино		5,40	0,50	0,55	0,60	0,70	7,75	41630-844-016-42
19. Охрид		5,00	0,55	0,60	0,15	0,50	6,80	41000-844-017-42
20. Прилеп		6,00	0,38	0,23	0,19	0,50	7,30	41100-844-018-42
21. Пробиштип		4,50	0,75	0,45	0,40	0,50	6,60	41401-844-019-42
22. Радовиш		5,35	0,60	0,29	0,32	0,50	7,06	41310-844-020-42
23. Ресен		6,00	1,30	0,75	1,00	0,50	9,55	40310-844-021-42
24. Свети Николе		5,00	0,40	0,40	—	0,50	6,30	41420-844-027-42
25. Струга		3,60	0,50	0,55	0,25	0,50	5,40	41020-844-025-42
26. Струмица		5,10	0,53	0,55	0,15	0,80	7,13	41300-844-026-42
27. Тетово		4,60	0,30	0,15	0,50	0,50	6,05	41500-844-029-42
28. Титов Велес		5,60	0,50	0,30	0,30	0,73	7,43	41600-844-030-42
29. Штип		2,30	2,50	0,50	0,90	0,50	6,70	41400-844-028-42
30. Скопје <sup>1)</sup>		4,60	1,30	0,25	0,40	0,50	7,05	40100-844-033-42

<sup>1)</sup> Стапките од Скопје се применуваат на сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Карпош и Кисела Вода).

1	2	3	4	5	6
11. Кавадарци		6,30	0,36	6,66	41620-844-009-37
12. Кичево		6,00	0,50	6,50	40320-844-010-37
13. Кочани		5,00	0,50	5,50	40400-844-011-37
14. Кратово		5,00	1,00	6,00	40901-844-012-37
15. К. Паланка		5,00	0,50	5,50	40910-844-013-37
16. Крушево		5,10	0,50	5,60	41110-844-014-37
17. Куманово		5,00	0,55	5,55	40900-844-015-37
18. Неготино		5,40	0,70	6,10	41630-844-016-37
19. Охрид		5,00	0,50	5,50	41000-844-017-37
20. Прилеп		6,00	0,50	6,50	41100-844-018-37
21. Пробиштип		4,50	0,50	5,00	41401-844-019-37
22. Радовиш		5,35	0,50	5,85	41310-844-020-37
23. Ресен		6,00	0,50	6,50	40310-844-021-37
24. Св. Николе		5,00	0,50	5,50	41420-844-027-37
25. Струга		3,60	0,50	4,10	41020-844-025-37
26. Струмица		5,10	0,80	5,90	41300-844-026-37
27. Тетово		4,60	0,50	5,10	41500-844-029-37
28. Т. Велес		5,60	0,68	6,28	41600-844-030-37
29. Штип		4,80	0,50	5,30	41400-844-028-37
30. Скопје <sup>1)</sup>		4,60	0,50	5,10	40100-844-033-37

<sup>1)</sup> Стапките од Скопје се применуваат на сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Карпош и Кисела Вода).

## ПРЕГЛЕД БР. 5

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од доходот

Ред. број	ОПШТИНА	Култура	Физичка култура	Социјална заштита	Здравств. осигур. за повреда на раб. и проф. забол.	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Берово	0,66	0,15	0,38	0,50	1,69	40410-844-001-58
2.	Битола	0,70	0,27	0,32	0,40	1,69	40300-844-002-58
3.	Брод Македонски	0,46	0,19	0,38	0,50	1,53	40321-844-003-58
4.	Валандово	0,45	0,38	0,40	0,30	1,53	41300-844-031-58
5.	Виница Македонска	0,75	0,39	0,40	0,50	2,04	40401-844-032-58
6.	Гевгелија	0,65	0,17	0,26	0,20	1,28	41610-844-007-58
7.	Гостивар	0,635	0,19	0,38	0,40	1,605	41510-844-008-58
8.	Дебар	0,96	0,50	0,30	0,30	2,06	41030-844-004-58
9.	Делчево	0,61	0,35	0,38	0,50	1,84	40420-844-005-58
10.	Демир Хисар	0,76	0,34	0,48	0,40	1,98	40301-844-006-58
11.	Кавадарци	0,43	0,24	0,51	0,70	1,88	41620-844-009-58
12.	Кичево	0,76	0,55	0,38	0,30	1,99	40320-844-010-58
13.	Кочани	0,50	0,30	0,29	0,40	1,49	40400-844-011-58
14.	Кратово	1,26	0,10	0,60	0,50	2,46	40901-844-012-58
15.	Крива Паланка	0,86	0,24	0,38	0,50	1,98	40910-844-013-58
16.	Крушево	0,69	0,54	0,38	0,50	2,11	41110-844-014-58
17.	Куманово	0,71	0,20	0,33	0,50	1,74	40900-844-015-58
18.	Неготино	0,51	0,24	0,58	0,40	1,73	41630-844-016-58
19.	Охрид	0,56	0,59	0,23	0,40	1,78	41000-844-017-58
20.	Прилеп	0,66	0,18	0,36	0,50	1,70	41100-844-018-58
21.	Пробиштип	0,88	0,24	0,48	0,50	2,10	41401-844-019-58
22.	Радовиш	0,60	0,29	0,38	0,50	1,77	41310-844-020-58
23.	Ресен	0,60	0,15	0,38	0,40	1,53	40310-844-021-58
24.	Свети Николе	0,80	0,19	0,38	0,40	1,77	41420-844-027-58
25.	Струга	0,61	0,54	0,28	0,40	1,83	41020-844-025-58
26.	Струмица	0,58	0,44	0,12	0,32	1,46	41300-844-026-58
27.	Тетово	0,41	0,14	0,38	0,45	1,38	41500-844-029-58
28.	Титов Велес	0,66	0,49	0,43	0,30	1,88	41600-844-030-58
29.	Штип	1,00	0,47	0,15	0,50	2,12	41400-844-028-58
30.	Скопје <sup>1)</sup>	1,16	0,15	0,28	0,40	1,99	40100-844-033-58

<sup>1)</sup> Стапките од Скопје се применуваат на сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Карпош и Кисела Вода).

## 74.

Врз основа на член 4 и 10 од Законот за туристички водичи („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 18/70 и 20/79), Туристичкиот сојуз на Македонија по претходно прибавено мислење од Факултетот за туризам и угостителство во Охрид пропишува

## ПРОГРАМА

## ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ И ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ

## I — ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Стручниот испит за туристички водич се полага според оваа програма.

## II — СОДРЖИНА НА СТРУЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ

## Член 2

Стручниот испит за туристички водич се полага по следните предмети:

1. Основи на општествено-политичкото и економското уредување на СФРЈ;
2. Туристичка географија на СФРЈ,
3. Основи на туризмот;
4. Историја на македонскиот народ со основи на историјата на другите југословенски народи и народности;
5. Културно-историски опоменици и културни установи во СР Македонија;
6. Странски јазик.

## Член 3

Предметот Основи на општествено-политичкото и економското уредување на СФРЈ содржи:

- Основни начела на Уставот;
- Слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот;
- Рамноправност на народите и народностите во СФРЈ;
- Општина, функции на општината, собраниски систем на општината и месни заедници, самоупраување;
- Собраниски систем во Уставот на СРМ;
- Собраниски систем во Уставот на СФРЈ;
- Народна одбрана и општествена самозаштита;
- Самоуправни интересни заедници и самоупраувањето во нив;
- Општествена сопственост на средствата за производство;
- Здружување на трудот и средствата на општествената репродукција;
- Распределба спрема трудот;
- Планако социјалистичко стопанисување;
- Самоупраување во организациите на здружен труд;
- Самоупраување во нестопанските (општествените организации);
- Самостојниот личен труд со средствата во сопственост на граѓаните;
- Општествено-политичките организации: Сојузот на комунистите, ССРН, Синдикатот, Сојуз на социјалистичката младини;
- Политиката на активна мирољубива коегзистенција;

- Различни патишта на социјалистичка изградба;
- Колективно раководење.

#### Член 4

Предметот Туристичка географија на СФРЈ содржи:

- Географска и туристичка положба на СФРЈ во Европа;
- Географска и туристичка положба на СРМ во границите на СФРЈ и на Балканскиот Полуостров;

#### РЕЛЈЕФНИ МОТИВИ АТРАКТИВНИ ЗА ТУРИСТИЧКИТЕ ДВИЖЕЊА

- Јадранско Приморје со островите;
- Планините како туристички мотиви (најпознати планини со развиен туризам);
- Подземни морфолошки облици и јами;
- Клисури и кањони.

#### КЛИМАТА КАКО ТУРИСТИЧКИ МОТИВ

- Средоземноморската, планинската и умереноконтинентална клима.

#### ХИДРОГРАФСКИ МОТИВИ

- Јадранско Море (хемиски и физички особини на водата);
- Природни и вештачки езера (Бледско, Охридско, Преспанско, Дојранско и Мавровско);
- Реки: поголеми реки со развиен туризам и туристички можности (Дунав, Тиса, Сава, Вардар, Радика, Треска);
- Термални води.

#### РАСТИТЕЛЕН СВЕТ

- Шуми, видови и разместеност;
- Пасишта, пејсажни одлики на високопланинските пасишта;
- Индустриски растенија (смоква, памук, тутун, кусам, афион и ориз).

#### ВИДОВИ ДИВЕЧ И ДИВЕЧОТ КАКО УСЛОВ ЗА РАЗВОЈ НА ЛОВНИОТ ТУРИЗАМ

- Национални паркови (да се набројат).

#### НАСЕЛЕНИЕ

- Бројот, прираст, густина на населеност, национален состав, вработеност, структурата по старост и образование.

#### МАТЕРИЈАЛНА БАЗА НА ТУРИЗМОТ

- Сместувачки капацитети — структура;
- Сообраќај (железнички, автобуски и авионски).

#### ГЛАВНИ ТУРИСТИЧКИ РЕГИОНИ И ПРАВЦИ

- Приморски туристички места;
- Планински туристички места;
- Бањски туристички места;
- Езерски туристички места;
- Главните градови на републиките и покраините како туристички места;
- Перспективен развој на туризмот во СФРЈ и СРМ.

#### Член 5

Предметот Основи на туризмот содржи:

- Основни поими за туризмот и туризмот;
- Карактеристики на туризмот во светот;
- Развој и карактеристики на туризмот во СФРЈ.

- Значење на поделените видови сообраќај за развој и унапредување на туризмот;

- Туристичко угостителство;

- Туристички агенции;

- Општествени организации за развој на туризмот во СФРЈ;

- Туристичка пропаганда: поделба, средства и форми на туристичката пропаганда (графички средства, огласни средства, проекциони средства, просторно пластични средства, лично пропагандни средства и други);

- Туристичко информативна служба (организации за туристичко информативната служба). Закон за туристички водичи на СРМ;

- Туристички водич — поим и поделба. Туристички водич придружник. Правата и должности на туристичкиот водич;

- Општи и посебни услови за обавување на службата туристички водич;

- Правни прописи во туризмот, правна регулатива на туристичките движења, регулирање на домашните туристички движења, регулирање на меѓународните туристички движења. Граѓанско правни и стопанско правни односи во туристичкиот промет (ваучер, туристички чек, туристички договор). Правни прописи во туризмот (царински и девизни прописи). Закон за облигации;

- Здравствена заштита на туристите во Југославија;

- Осигурување на туристите, возилата и опремата во СФРЈ.

- Предметот Основи на туризмот се полага теоретски и практично. Практичниот дел се полага на терен по одредена туристичка маршрута.

#### Член 6

Предметот Историја на македонскиот народ со основи на историјата на другите југословенски народи и народности содржи:

- МАКЕДОНСКА ПРЕВЛАСТ ВО ГРЦИЈА (Филип II и Александар Македонски).

#### ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЗЕМЈИ ПОД РИМСКА ВЛАСТ

- Остатоци на римска култура во нашите земји.

#### НАСЕЛУВАЊЕ НА СЛОВЕНИТЕ НА БАЛКАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ И ВО МАКЕДОНИЈА

- Словенизација на Балканскиот Полуостров;
- Економско-општествени односи кај македонските Словени;

- Првите држави на Јужните Словени во Србија, Хрватска, Словенија и во Босна.

#### ШИРЕЊЕТО НА ПИСМЕНОСТА И КНИЖЕВНОСТА КАЈ МАКЕДОНСКИТЕ СЛОВЕНИ

- Кирил и Методија и создавање на македонска азбука;

- Климент и Наум Охридски;
- Охридскиот универзитет и Климентовите ученици;

- Богомилско движење.

#### САМОИЛОВОТО ЦАРСТВО

- Создавање и ширење на Самоиловата држава;

- Битката на Беласица и смртта на Самоил;
- Создавање на Охридската Архиепископија.

#### МАКЕДОНИЈА ПОД ВИЗАНТИСКА ВЛАСТ

- Востанието на Петар Делан и Ѓорѓи Војтех.

#### СРПСКА ВЛАСТ ВО МАКЕДОНИЈА

- Положбата на Македонија во српската држава;

- Србија во XII век;
- Душановите освојувања во Македонија;

- Распаѓањето на Душановото царство и создавање независни држави и посеи во Македонија.

#### ПАЃАЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА ПОД ТУРСКА ВЛАСТ

- Положбата на населението (рајата);
- Развој на градовите и градското стопанство;

- Отпор против ропството;

- Ајдуци и востанија;

- Карпошовото востание.

#### МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК

- Почетокот на преродбата, учебникарството, училиштата и литературата.

#### ОСЛОБОДИТЕЛНИТЕ БОРБИ ВО ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК

- Разловачкото востание;
- Санстефанскиот мир и неговата ревизија на Берлинскиот конгрес;

- Кресенското востание.

#### СТРАНСКИТЕ ПРОПАГАНДИ И ПОСЛЕДИЦИ ОД НИВНОТО ДЕЈСТВУВАЊЕ

- Великогрчката, великосрпската и великобугарската пропаганда и отпорот.

**МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО И РЕВОЛУЦИОНЕРНО ДВИЖЕЊЕ**

- Стопанската положба во Македонија во втората половина на XIX век;
- Создавање на ВМРО;
- Социјалистичко и работничко движење во Македонија и Србија;
- Васил Главинов, Гоце Делчев и Јане Сандански;
- Врховен комитет и врховизмот;
- Илинденското востание, Крушевската Република;
- Положбата по востанието.

**МЛАДОТУРСКАТА РЕВОЛУЦИЈА — Избувнување, тек и резултати.****ПРВА БАЛКАНСКА ВОЈНА  
ВТОРА БАЛКАНСКА ВОЈНА  
ПРВА СВЕТСКА ВОЈНА**

- Причина, повод и почетокот на војната;
- Учеството на Југословенските народи;
- Борбите на македонскиот (солунски) фронт;
- Создавање на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците;
- Версајски мир;
- КПЈ и работничко движење во Југославија од 1919 до 1941 година;
- Егејска и Пиринска Македонија од 1919 до 1941 година.

**ВТОРА СВЕТСКА ВОЈНА**

- Почнување на Втората светска војна — 25 и 27 март 1941 година;
- Нападот на Југославија од 6. IV. 1941 година;
- Распарчување на Македонија;
- Нападот на СССР.

**НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И РЕВОЛУЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА**

- КПЈ и Тито во НОБ и нејзината улога;
- Подготовки за востанието во Македонија на 11 Октомври и кај другите југословенски народи;
- Почетокот на вооружената борба во Пиринска и Егејска Македонија;
- Борбите во Југославија во 1942, 1943 и 1944 година;
- Второто заседание на АВНОЈ;
- Создавање на АСНОМ и неговото прво заседание;
- Развој на НОБ во Македонија во 1942, 1943 и 1944 година;
- Операциите за ослободување на Македонија;
- Завршните борби за ослободување на Југославија;
- Социјалистичката изградба од 1945—1948 година;
- Информбирото и крах на неговата политика;
- Неврзаната политика на СФРЈ.

**Член 7**

Предметот Културно-историските споменици и културни установи во СРМ опфаќа:

**АРХЕОЛОШКИ ОБЈЕКТИ** — (праисторија и класичен период). Во секој археолошки локалитет само позначајните објекти и комплекси.

**ПРОФАНА АРХИТЕКТУРА** (тврдини, мостови, кули), средновековни градови и други споменици во Скопје: (Скопско Кале, Сули Ан, Куршумли Ан, Аквадуктот, Безистенот, Камениот Мост, Феудалната кула и Скопска чаршија). Во Кратово: средновековните кули и мостови, Штипско Кале, Струмичкото Кале, Марково Кале во Прилеп, Охридската крепост, Острово Град на Преспанското Езеро. Манастири и цркви:

**ВО СКОПСКИОТ РЕГИОН:** Нерези, Св. Никита, Марков манастир, Св. Никола во Љубанци, Св. Спас, Св. Горѓи во Старо Нагоричане, Св. Никола во Псача и Св. Јоаким Осоговски кај Крива Паланка. **ВО РЕГИОНОТ НА СТРУМИЦА И ШТИП:** Св. Леонтие во Водоча, Св. Богородица Елеуса во с. Велуса, Св. Гаврило Лесновски кај Злетово, Св. Аранѓел и Св. Богородица во Штип. **ВО РЕГИОНОТ НА ПРИЛЕП:** Св. Аранѓел, манастир Трескавец, манастир Зрзе, Св. Никола и Св. Димитрија во Битола. Св. Богородица во Лешок кај Тетово и Св. Јован Бигорски.

**ВО ОХРИДСКО-ПРЕСПАНСКИ РЕГИОН:** Св. Наум, Св. Софија, Св. Богородица Перезлептос, Св. Јован Канео, Св. Климент, Св. Горѓи во Курбиново и Св. Аранѓел Михаил во Радожда. Полошкиот манастир на Тиквешкото Езеро.

**ИСЛАМСКИ СПОМЕНИЦИ:** султан Муратова џамија, Исакбеговата џамија, Мустафа пашина џамија, Јахја пашина џамија во Скопје. Ајдар кади џамија и Јени џамија во Битола, а Шарена џамија и Теке Серсем Алибаба во Тетово.

**НАЈЗНАЧАЈНИ СПОМЕНИЦИ ОД НОБ:** Споменик на Братството и единството во Белчишта, Споменик на паднатите борци во Величица, Споменик на богомилската епопеја во Богомила, Споменик на жртвите од масакрот во Дабница, Споменик на слободата во Гевгелија, Спомен костурница во Кавадарци, Спомен костурница во Кичево, Споменик на национално-ослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, Споменик на Революцијата во Куманово, Меморијален музеј во манастирот Прохор Пчински, Споменик на паднатите борци и жртви на фашистички терор во Леуново, Споменик на 50-тата македонска дивизија во Митрашинци, Спомен костурница во Неготино, Споменик на Преспанското советување во Отешево, Могилата на непобедените во Прилеп, Споменик на паднатите борци во Скопје, Меморијален комплекс во Бутел — Скопје, Споменик на НОБ и Революцијата во Струга, Споменик на паднатите борци во Струмица, Спомен костурница во Штип, Меморијален музеј на ЦК КПМ во Тетово, Споменик на победата во Тетово, Партизански гробишта во Титов Велес, Спомен куќа на поетот и револуционер Кочо Рацин во Титов Велес, Споменик на стреланите младинци во Ваташа кај Кавадарци и други споменици во Републиката. Дела на ликовните уметници кои твореле во периодот помеѓу двете световни војни и ликовни уметници по ослободувањето на нашата земја (Личеновски, Мартиновски, Коџоман, Борко Лазевски, Пандилов и други). **УМЕТНИЧКИ, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ И НАУЧНИ УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ:** музеи, галерии, театри, библиотеки, историски архиви, заводи за заштита на спомениците на културата, работничките и народни универзитети, домови на културата, издавачки претпријатија, балетски и инструментални ансамбли и КУД.

**Член 9**

Предметот странски јазик опфаќа: говорен јазик, особено способност за објаснување на материјалот Програмата за стручниот испит.

**III — ПРИЈАВА****Член 10**

Кандидатите поднесуваат пријава за полагање на испитот до Туристичкиот сојуз на Македонија со назначување кој странски јазик сака да полага.

**Член 11**

Кандидатите кои завршиле виша школа или факултет се ослободуваат од полагање на предметите од Програмата за стручниот испит за туристички водич ако тие предмети ги полагале на висшата школа, односно факултет, освен по предметот странски јазик. Кандидатите што завршиле филолошки, односно филозофски факултет од соодветна катедра по странски јазик се ослободуваат од полагање по предметот странски јазик. Полагањето на странскиот јазик не е задолжително.

**Член 12**

Со пријавата за полагање на стручниот испит за туристички водич кандидатот поднесува препис од свидетелство, односно диплома за завршено образование.

**Член 13**

На лицата што вршат работа на туристички водич и го положиле испитот за туристички водич им се издава легитимација на туристички водич според образецот што е составен дел на оваа програма.

## Член 14

Туристичкиот водич има право да врши работа на туристички водич според овластувањата назначени во легитимацијата.

Ако општината пропише дополнителна програма за нејзиното подрачје, туристичкиот водич е должен да полага испит и според таа програма.

## IV — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 15

Со денот на влегување во сила на оваа програма, престанува да важи Правилникот за Програмата за стручниот испит и легитимацијата за туристички водич („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 25/71).

## Член 16

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-16/1  
17 февруари 1980 година  
Скопје

Претседател на Туристичкиот сојуз  
на Македонија,  
Тулевски Кочо, с. р.

Прилог: 1  
Образец на легитимација за  
туристички водич  
формат 10 x 7 см.

насловна страна  
ЛЕГИТИМАЦИЈА

Втора страна на корицата  
Фотографија големина 6 x 4 см.

(своерачен потпис на туристички водич)

Трета страна (втора внатрешна страна)  
Туристички сојуз на Македонија

ЛЕГИТИМАЦИЈА  
за туристички водич  
Бр. \_\_\_\_\_

(име и презиме)

Овластен е на територијата на СР Македонија да ги врши работите на туристички водич. Познава странски јазик \_\_\_\_\_

Туристички сојуз на Македонија  
Секретар

—19— год.  
Скопје

## 75.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на точките 1 и 4 на член 39 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за личен доход и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Основното училиште „Лирија“ во Тетово со референдум од 23 декември 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 21 февруари 1980 година, донесе

## ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точките 1 и 4 на член 39 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за личен доход и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Основното училиште „Лирија“ во Тетово со референдум одржан на 23 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Лирија“ во Тетово на начинот предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точките 1 и 4 на член 39 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека со членот 39 од оспорениот правилник е предвиден основот сложеност на работа кој во себе опфаќа неколку подоснови и тоа: знаење и способност, разновидност во работата, самостојност во работата, сложеност и умење во работата, умствени напори и физички напори — за работи во комбинирани паралелки. Судот, понатаму, утврди дека за подосновите знаење и способност (точка 1) и способност и умење (точка 4) на основот сложеност се предвидени различни мерила (бодови) и тоа само во зависност од степенот на стручната подготовка. Така, по првиот подоснов на овој основ за работниците со висока стручна подготовка се предвидени 71 бод, за оние со виша 40 и за работниците со средна стручна подготовка 10 бода, додека по вториот подоснов од истиот основ за работниците со висока и виша стручна подготовка се предвидени 15 бода, а за оние со средна стручна подготовка 14 бода.

5. Со членот 79 од Законот за основното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76) е предвидено дека наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — одделенска настава и лица што завршиле учителска школа, а наставници по предметна настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група на образование за наставници на: факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа. Од друга страна, според членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 126 од Законот за здружениот труд на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот во основната организација.

Судов смета дека стручната подготовка, како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи, има значење во системот на распределбата на средствата за лични доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото на напладување според трудот да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето на тие работи, се врши според нивната сложеност, а не според подготовката што ја има конкретниот работник. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се предвидени повеќе степени на стручна подготовка тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може со успех



да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка. Поради тоа Судов смета дека при вреднувањето на работите и работните задачи, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи на наставниците во одделенската настава и кога е во законот утврдено дека со било кој од предвидените степени на стручна подготовка со успех се изведува наставата, мора да се поаѓа од единствени мерила за вреднување на основот сложеност. На овој начин не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиен систем на основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи според вложениот труд од причина што доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа што со точките 1 и 4 на член 39 од оспорениот правилник подосновите знаење и способност и способности и умење во работата на основот сложеност на работата на работниците во основното училиште различно се вреднувани и тоа само во зависност од степенот на нивното образование, Судот оцени дека тие не се во согласност со уставното начело за распределба според трудот и постигнатите резултати од работата.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 95/79

21 февруари 1980 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

## 76.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на: а) точката 1 на член 23 и алинеите 4, 5 и 6 од точката 1 на членот 35 од Правилникот за распределба на чистиот доход, личните доходи и средствата за заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Централното основно училиште „Мите Богоевски“ во Ресен со референдум од 26 декември 1977 година и б) точката 1 и алинеите 4, 5 и 6 од точката 2 на член 1 од Одлуката за измена и дополнување на Правилникот за распределба на чистиот доход, личните доходи и средствата за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Мите Богоевски“ во Ресен, донесена на референдумот од 10 ноември 1978 година врз основа на членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 24 јануари 1980 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека точката 1 на член 23 и алинеите 4, 5 и 6 од точката 1 на член 35 од Правилникот за распределба на чистиот доход, личните доходи и средствата за заедничка потрошувачка донесен од работниците на Централното основно училиште „Мите Богоевски“ во Ресен со референдум на 26 декември 1977 година, во времето на важењето не биле во согласност со Уставот и законот.

Оваа одлука има правно дејство како и одлука со која се поништува пропис или друг општ акт.

2. СЕ УКИНУВААТ алинеите 4, 5 и 6 на точката 2 од член 1 на Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за распределба на чистиот доход, личните доходи и средствата за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Мите Богоевски“ во Ресен, донесена со референдум на 10 ноември 1978 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Мите Богоевски“ во Ресен на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Битола, му поднесе предлог на Уставниот суд на Македонија, за оценување уставноста и законитоста на точката 1 на член 23 и алинеите 1 до 8 на точката 1 од член 35 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, како и на одлуката за измени и дополнувања означена во точката 2 од оваа одлука.

Според наводите во предлогот одредбите од оспорениот правилник и оспорената одлука не биле во согласност со Уставот и законот, односно со начелото на наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, членот 126 од Законот за здружениот труд, како и со членот 79 од Законот за основното воспитание и образование, затоа што за вршење на исти работи и работни задачи, бил утврден различен број на бодови и тоа во фиксен износ според фактичкото образование на секој од работниците, а не според тоа какво образование се бара за вршење на соодветните работи и работни задачи.

5. Во претходното испитување и на јавната расправа Судов утврди дека во точката 1 на член 23 од оспорениот правилник за распределба на личните доходи е определено за изведување на наставата по наставни предмети, одделенска настава, одделенски час и дополнителна настава, секој час фиксно да се пресметува, а фиксниот број на месечни бодови да изнесува за професорот и наставникот 173 бода, а за учителот 152 бода. Во членот 35 од правилникот е разработен основот сложеност и се утврдени мерила. Според алинеите 4, 5 и 6 од точката 1 на овој член за елементите „теоретска наобразба, практична наобразба“, знаење, кое по правило е потребно за успешно и квалитетно извршување на работите и работните задачи, се предвидуваат за средно образование 20, за више 40 и за високо 60 бода.

Овие одредби од правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, престанале да важат со донесувањето на Одлуката за негово изменување и дополнување. Уставниот суд на Македонија, согласно ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија, се впушти во оценување на овие одредби од оспорениот правилник на училиштето затоа што од престанокот на нивното важење до поведувањето на постапката пред Судов не поминало повеќе од една година.

Судов понатаму утврди дека со точката 1 на член 1 од оспорената одлука за измени и дополнувања на правилникот за распределба на личните доходи, точката 1 на член 23 од оспорениот правилник се менува така што за извршување на работите и работните задачи во одделенската настава, месечниот износ на бодови се изедначува и изнесува 173 бода и за професорите и за наставниците и за учителите. Со точката 2 на истиов член од одлуката утврдените бодови од оспорениот член 35 од правилникот се зголемуваат на тој начин што за вработените со виша стручна подготовка зголемувањето се врши од 40 на 50 бода, за оние со висока стручна подготовка од 60 на 80 бода, а работниците со средна стручна подготовка и со оваа одлука добиваат 20 бода.

6. Според членот 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет-педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Во ставот 2 на истиот член од овој закон е предвидено дека наставници по предметна настава во основните училишта да можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка има значење во системот на распределбата на средствата за личните доходи така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка оправдано е од гледиштето на начелото на наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по тој основ во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето на стручната подготовка може да се врши не според подготовката што ја има конкретниот работник, туку според сложеноста на работите и работните задачи што тој ги врши. Имено ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка како што е предвидено во членот 79 од Законот за основното воспитание и образование, според мислењето на Судов и според законот значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка. Поради тоа Судов смета дека вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи, мора да се поаѓа од степените на сложеноста на работите. На овој начин не се обезбедува значењето и влијанието на стручната подготовка во системот на основите и мерилата за распределба на личните доходи според вложениот труд, затоа што доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех, по

квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа што со точката 1 од член 23 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи на училиштето, означен во точката 1 на оваа одлука, бил утврден различен број на бодови за наставниците во одделенска настава иако тие вршеле исти работи и работни задачи кои се состојат во изведувањето на таа настава и со оглед на тоа што со алинеите 4, 5 и 6 на точката 1 на член 35 од оспорениот правилник исто така различно се вреднува трудот на работниците кои вршат исти работи и работни задачи во наставно-образовната дејност во одделенската настава во училиштето и тоа во зависност од стручната подготовка, Судов утврди дека точката 1 на член 23 и алинеите 4, 5 и 6 на член 35 од оспорениот правилник за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, во времето на важењето, не биле во согласност со начелото на наградување според трудот содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

Судов ги укина алинеите 4, 5 и 6 од точката 2 на член 1 од оспорената одлука, затоа што и со нив всушност билно не се менуваат оспорените одредби од член 35 од правилникот, туку само се зголемува бројот на бодовите утврден за одделните степени на стручна подготовка, па поради тоа и со нив по основот стручна подготовка е утврден различен износ на бодови за вршење на исти работи и работни задачи.

Со оглед на тоа Судов утврди дека и измените и дополнењата на оспорениот член 35 од правилникот на училиштето не е во согласност со начелото на наградување според трудот содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 192/79

24 јануари 1980 година

Скопје

Го заменува претседателот на  
Уставниот суд на Македонија,  
Судија,  
м-р **Бекир Жута**, с. р.

## ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

134.

Врз основа на член 142, став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Републичката заедница на вработувањето и Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија склучија

### ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА ОД СПЕЦИФИЧНИ И ДЕФИЦИТАРНИ ЗАНИМАЊА НА КОИ ИМ СЕ ИСПЛАТУВА ДЕЛ ОД ПЕНЗИЈАТА И ЗА ВРЕМЕ ДОДЕКА СЕ ВО РАБОТЕН ОДНОС

Член 1

Како специфични и дефицитарни занимања во смисла на член 142, став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување се утврдува зани-

мањето на: наставници по предметот „Општонародна одбрана и општествена самозаштита на СФРЈ“ кој се изведува на високообразовните организации во Републиката, како и наставници по воено-стручните предмети предвидени со Програмата на наставно-научната студиска група за општонародна одбрана при Филозофскиот факултет.

Член 2

На корисниците на пензија од член 1 на овој договор за време додека се во постојан работен однос им се исплатува 50% од пензијата.

Член 3

Овој договор ќе се применува за период од 6 (шест) години од денот на потпишувањето.

Член 4

За спроведување на овој договор ќе се грижи Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување.

## Член 5

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-88/2-1979  
21 февруари 1980 година  
Скопје

Извршниот совет на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,  
Собранието на СРМ

Стопанската комора на Републичката заедница на  
Македонија, вработување,

Заедницата на пензиокоето  
и инвалидското осигурување  
на Македонија

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

## ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БЕРОВО

## 135.

Врз основа на член 37 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, на заедничката седница на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услугите и Соборот на работниците од организациите на здружен труд што вршат дејност од областа на здравството — даватели на услугите, одржана на 28 декември 1979 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

## Член 1

1. Стапката на придонесот од катастарскиот доход на земјоделците за 1980 година се определува на 9%, од тоа:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита — 5%;

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови — 4%.

2. Паушалниот придонес по осигурено лице изнесува 80,00 динари, и тоа:

— износ од 48,00 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита и

— износ од 32,00 динари, на име придонес за правата што Заедницата самостојно ги утврдува.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство, ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 140,00 динари по член годишно, од тоа:

— износ од 84,00 динари, на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита и

— износ од 56,00 динари, за правата од здравствена заштита што Заедницата самостојно ги утврдува.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-116/1  
28 декември 1979 година  
Берово

Претседател,  
дипл. екон. **Борис Сивевски**, с. р.

## 136.

Врз основа на член 37 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, на заедничката седница на Соборот на работниците и другите работни луѓе — корисници на услугите и Соборот на

работниците на организациите на здружен труд што вршат дејност од областа на здравството — даватели на услугите, одржана на 28 декември 1979 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ВО 1980 ГОДИНА

## I

Важноста на Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за 1978 година, бр. 01-41/1 од 28. 12. 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 4/77), се продолжува и за 1980 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-117/1  
28 декември 1979 година  
Берово

Претседател,  
дипл. екон. **Борис Сивевски**, с. р.

## 137.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 18, став 1 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Соборот на делегатите — корисници на услугите и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на седницата одржана на 28 декември 1979 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ВИСИНАТА И УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

## Член 1

Основиците за пресметување на придонесот за здравствено осигурување се утврдуваат и тоа:

За работниците вработени кај приватни работодавци — личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следниот износ:

— неквалификувани работници — 2.600,00 динари;

- полуквалификувани работници — 3.100,00 динари;
- квалификувани работници — 3.900,00 динари;
- висококвалификувани работници 4.500,00 динари;
- домашни помошнички — 2.600,00 динари.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-118/1

28 декември 1979 година

Берово

Претседател,

дипл. екон. **Борис Сивевски, с. р.****ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО****138.**

Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево и член 201 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ**

## Член 1

Висината на помошта за спрема на новородено дете се утврдува во износ од 420 динари за секое новородено дете.

## Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на износот на помошта за спрема на новородено дете, бр. 08-5579/1 од 26. XII. 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 1/79).

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува на случаите што ќе настанат од 1 март 1980 година.

Бр. 08-796

27 февруари 1980 година

Кичево

Претседател,

**Ацо Кацески, с. р.****139.**

Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево и член 201 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО**

## Член 1

Висината на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место изнесува:

- 104 динари, ако се упатуваат во места на територијата на СР Македонија;
- 126 динари, ако се упатуваат во места надвор од територијата на СР Македонија;

- 115 динари, ако се упатуваат во Скопје и
- 160 динари, ако се упатуваат во другите републички и покраински центри.

Надоместокот од претходниот став ќе се исплаќа за секој ден поминат во чекање за пружање на здравствена услуга, заверен од здравствената работна организација.

На осигурените лица упатени на стационарно лекување, доколку истиот ден бидат примени на лекување, ќе им се исплаќа една дневница за одење и враќање.

За осигурените лица до навршени 15 години возраст, надоместокот изнесува 50% од износот предвиден во став 1 на овој член.

## Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на износот на дневниците и трошоците за превоз на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место, бр. 08-5580/1 од 26. XII. 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 1/79).

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува на случаите што ќе настанат од 1 март 1980 година.

Бр. 08-797

27 февруари 1980 година

Кичево

Претседател,

**Ацо Кацески, с. р.****140.**

Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево и член 201 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ**

## Член 1

Висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице се утврдува во износ од:

- 805 динари, во случај на смрт на осигурено лице до едногодишна возраст;
- 1.275 динари, во случај на смрт на осигурено лице на возраст преку 1 до 7 години;
- 1.760 динари, во случај на смрт на осигурено лице на возраст преку 7 до 14 години и
- 2.240 динари, во случај на смрт на осигурено лице на возраст преку 14 години.

## Член 2

Во влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на износот на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице, бр. 08-5581/1 од 26. XII. 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 1/79).

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува на случаите што ќе настанат од 1 март 1980 година.

Бр. 08-798

27 февруари 1980 година

Кичево

Претседател,

**Ацо Кацески, с. р.**

### ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРОБИШТИП 141.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 16/74 и 9/78) и член 11, 22, 23, 24 и 46 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата — Пробиштип, Собранието на ОСИЗ на културата, на седницата одржана на 19 февруари 1980 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРОБИШТИП ЗА 1980 ГОДИНА

#### I

За обезбедување средства за задоволување на потребите и интересите во културните и слични дејности за 1980 година се утврдуваат следните придонеси што ќе ги плаќаат на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Пробиштип:

1. придонес од доходот на ОЗТ (распоредени во областите од 1 до 11 од Номенклатурата за распоредување на РО и други), по стапка од 0,96<sup>0</sup>/<sub>0</sub>;
2. придонес од бруто личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 0,75<sup>0</sup>/<sub>0</sub>;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,50<sup>0</sup>/<sub>0</sub>;
4. придонес од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

#### II

Износот на средствата за Републичката заедница на културата што ќе се плаќа од вкупните средства, ќе биде одреден со Самоуправна спогодба меѓу Републичката заедница на културата и Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Пробиштип.

#### III

За реализација на оваа одлука ќе се грижи Службата на општественото книговодство — филијала Штип.

#### IV

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 26/80  
20 февруари 1980 година  
Пробиштип

Претседател,  
**Горѓи Топуков, с. р.**

### ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН

#### 142.

Врз основа на член 32 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата, член 17 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата и член 20 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на културата, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 1979 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 1980 ГОДИНА

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на културата — Ресен и за здружување средства во Републичката СИЗ на културата.

#### Член 2

Во 1980 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа:

1. 0,60<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, придонес од доходот на основните организации на здружен труд;
2. 1,30<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;
3. 0,03<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, придонес од личен доход од земјоделска дејност;
4. 0,15<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
5. 0,15<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

#### Член 3

Од основот утврден во член 1 од оваа одлука ОСИЗ на културата — Ресен здружува средства во РИЗ на културата со издвојување на:

- 50<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, од доходот на основните организации на здружен труд во општината Ресен и
- 15<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, од личен доход од работен однос од нестопанството.

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на културата — Ресен ги здружува во РИЗ на културата и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

#### Член 4

Организациите на здружен труд: „ЗИК Преспанско јаболко“ — ООЗТ земјоделие — Ресен, ГРО „Пелагонија“ — ООЗТ ИГМ „Слога“ — Ресен, Угостителско-туристичката работна организација „Преспатурист“ — Ресен, ООЗТ Туристичка населба „Отешево“ — Ресен, како и организациите на здружен труд на општината Ресен кои ќе градат индустриски и други капацитети во ридско-планинските и пограничните подрачја во општината Ресен, ќе плаќаат 50<sup>0</sup>/<sub>0</sub> од утврдената стапка на придонесот од доходот утврден во членот 2 став 1 alineја 1 на оваа одлука.

#### Член 5

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство — експозитура Ресен.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-6/1  
7 март 1980 година  
Ресен

Претседател,  
**Јован Таневски, с. р.**

### ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РЕСЕН

#### 143.

Врз основа на член 34 од Законот за физичка култура и самоуправни интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 6 став 3 од Самоуправната спогодба за здружување на средствата во Републичката СИЗ на физичката култура и член 16 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Ресен, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Ресен, на седницата одржана на 25 декември 1979 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РЕСЕН И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1980 ГОДИНА

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на физичката култура — Ресен и за здружување средства во Републичката СИЗ на физичката култура.

**Член 2**

Во 1980 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа:

1. 0,15%, придонес од доходот на основните организации на здружен труд;
2. 0,75%, придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;
3. 0,03%, придонес од личен доход од земјоделска дејност;
4. 0,15%, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
5. 0,15%, придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

**Член 3**

Од основот утврден во член 1 од оваа одлука Општинската СИЗ на физичката култура — Ресен здружува средства во Републиката СИЗ на физичката култура со издвојување на:

- 0,04%, од доходот на основните организации на здружен труд во општината Ресен и
- 0,05%, од личен доход од работен однос од нестопанството.

Вкупниот износ на средствата што Општинската СИЗ на физичката култура — Ресен ги здружува во Републиката СИЗ на физичката култура и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

**Член 4**

Организациите на здружен труд: „ЗИК Преспанско јаболко“ — ООЗТ земјоделие — Ресен; ГРО „Пелагонија“ — ООЗТ ИГМ „Слога“ — Ресен; Угостителско-туристичката работна организација „Преспатурист“ — Ресен; ООЗТ Туристичката населба „ОТШЕВО“ — Ресен, како и организациите на здружен труд на општината Ресен кои ќе градат индустриски и други капацитети во ридско-планинските и пограничните подрачја во општината Ресен, ќе плаќаат 50% од утврдената стапка на придонесот од доходот утврден во член 2 став 1 алинеја 1 на оваа одлука.

**Член 5**

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство — експозитура Ресен.

**Член 6**

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-6/1

Претседател,

10 јануари 1980 година

**Блаже Наумовски**, с. р.  
Ресен**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС****144.**

Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и Соборот на делегатите на давателите на услуги на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, со рамноправно учество на седницата одржана на 24 декември 1979 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА**

**I**

Стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците се утврдува во висина од 7,70% од бруто личниот доход во кој се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствената заштита, од 3,30% и

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, од 4,40%.

**II**

За обврзниците на придонесот за здравството и здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување за кои е определена во нето лични примања, стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување се утврдува во висина од 12,8% од нето основната во кој се содржани:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита, од 5,8% и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравството и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, 7,0%.

**III**

Стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување во случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,30% од определената основница.

Основница за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

1. за организациите на здружен труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8, остварениот доход намален за пресметаните и договорни обврски, освен данокот на доход;

2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.

**IV**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 621

24 декември 1979 година

Титов Велес

За претседател,

**Орце Органџиев**, с. р.**145.**

Врз основа на член 206 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите даватели на услуги на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, со рамноправно учество на седницата одржана на 24 декември 1979 година донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1980 ГОДИНА**

**I**

Придонесот за здравственото осигурување на земјоделските осигуреници за 1980 година ќе се пресметува и наплатува:

1. на осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 7% на катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 4,0<sup>0</sup>/о;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 3,0<sup>0</sup>/о;

б) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 30,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 20,00 динари.

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита, 30,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 20,00 динари;

б) по 200,00 динари од домаќинство, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 120,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 80,00 динари.

## II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 621

24 декември 1979 година

Титов Велес

За претседател,  
Орце Органџиев, с. р.

## 146.

Врз основа на член 206 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите даватели на услугите на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, со рамноправно учество на седницата одржана на 24 декември 1979 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА НЕГОТИНО ЗА 1980 ГОДИНА**

### I

Придонесот за здравственото осигурување на земјоделските осигуреници за 1980 година ќе се пресметува и наплатува:

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 6<sup>0</sup>/о од катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 3,5<sup>0</sup>/о;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 2,5<sup>0</sup>/о;

б) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 30,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 20,00 динари;

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 30,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 20,00 динари;

б) по 200,00 динари од домаќинство, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 120,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 80,00 динари.

## II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 621

24 декември 1979 година

Титов Велес

За претседател,  
Орце Органџиев, с. р.

## СОДРЖИНА

Страна

- |   |     |
|---|-----|
| 73. Наредба за пропишување на потсетки на уплатните сметки како и за утврдување на предни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот | 209 |
| 74. Програма за полагање на стручниот испит за туристички водич и образецот на легитимацијата за туристички водич   | 213 |
| 75. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 95/79 од 21 февруари 1980 година  | 216 |
| 76. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 192/79 од 24 јануари 1980 година  | 217 |

### Општествени договори и самоуправни спогодби

- |  |     |
|--|-----|
| 134. Општествен договор за определување на корисниците на пензија од специфични и дефицитарни занимања на кои им се исплатува дел од пензијата и за време додека се во работен однос | 218 |
|--|-----|

### Општи акти на самоуправните интересни заедници

#### БЕРОВО

- |  |     |
|--|-----|
| 135. Одлука за стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигурено лице за здравствено осигурување на земјоделците за 1980 година | 219 |
|--|-----|

- |   |     |
|---|-----|
| 136. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство во 1980 година | 219 |
|---|-----|

- |  |     |
|--|-----|
| 137. Одлука за висината и утврдување на основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување и остварување на правата од здравственото осигурување на одделни категории осигуреници | 219 |
|--|-----|

#### КИЧЕВО

- |  |     |
|--|-----|
| 138. Одлука за висината на износот на помошта за спрема на новородено дете | 220 |
|--|-----|

- |  |     |
|--|-----|
| 139. Одлука за висината на износот на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место | 220 |
|--|-----|

- |  |     |
|--|-----|
| 140. Одлука за висината на износот на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице | 220 |
|--|-----|

#### ПРОБИШТИП

- |  |     |
|--|-----|
| 141. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Републичката самоуправни интересна заедница на културата и Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Пробиштип за 1980 година | 221 |
|--|-----|

## С О О П Ш Т Е Н И Е

Се наоѓа во печат ново издание на збирката

# З А К О Н ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

СО ОБЈАСНУВАЊА  
И СУДСКА ПРАКТИКА  
И СО ОБРАСЦИ

— ВТОРО ИЗМЕНЕТО И ДОПОЛНЕТО ИЗДАНИЕ —

Второто издание на Збирката ќе содржи: Закон за работните односи, објаснувања кон членовите на Законот, образци и примери на одлуки, решенија и други акти од областа на работните односи, пример на Самоуправна спогодба (правилник) за работните односи на работниците во основните организации на здружениот труд и работните заедници, одредби за работните односи од Законот за здружениот труд (глава IV и V).

Во ова второ издание се дадени дополнителни објаснувања и упатства за примена на Законот за работните односи. Се проширени објаснувањата кон одделните членови и се поткрепени со ставовите на Уставниот суд на Македонија и на судовите на здружениот труд, се укажува и на другите ставови за одделни прашања. На тој начин несомнено се проширува значењето на објаснувањата и упатствата за примена на Законот.

Содржината на збирката е дополнета со Законот за приправниците на кој се дадени објаснувања, примери на одлуки и решенија во врска со приемот на приправници на работа и Упатството за пропишување на образецот на договорот за извршување на поврмени или приврмени работи (договор за дело) и образецот на договорот за работа, како прописи односно акти кои имаат непосредно врска со остварувањето на Законот за работните односи.

Збирката корисно ќе им послужи на работниците што работат во стручните служби во организациите на здружениот труд, во самоуправните организации и заедници, а кои треба да им пружат помош на работниците во одлучувањето и уредувањето на прашањата за работните односи.

Збирката ја приготвил Новак Марковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, а рецензија и предговор проф. д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација и Милан Хроват, член на Извршниот совет.

Збирката ќе излезе од печат во текот на месец јули 1980 година.

Цена 150 динари.

Парите за претплата на Збирката да се внесуваат на нашата жиро сметка 40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје, а порачки да се испраќаат на: „Службен весник на СРМ“ — Служба за претплата — Скопје, поштенски фах 51.

- |      |  |     |   |
|------|--|-----|---|
|      | РЕСЕН  |     | земјоделците за подрачјето на општината Неготино за 1980 година — — — 223   |
| 142. | Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Ресен и за здружување на средства во РИЗ на културата во 1980 година — — — 221                               |     | Врз основа на член 95 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија   |
| 143. | Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ на физичката култура — Ресен и за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура во 1980 година | 221 | О Б Ј А В У В А   |
|      | ТИТОВ ВЕЛЕС  |     | дека ќе врши избор на претседател и судии во следните судови:   |
| 144. | Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците за 1980 година — — — — 222                                     |     | — претседател и двајца судии на Окружниот суд во Скопје (реизбор),  |
| 145. | Одлука за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за подрачјето на општината Титов Велес за 1980 година — 222                             |     | — по еден судија во Окружниот стопански суд во Скопје и Битола (реизбор).   |
| 146. | Одлука за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на  | 222 | Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 став 1 од Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ова соопштение. |
|      |  |     | КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА   |